

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ЕКОНОМИСТ

Институтот за економски истражувања и политики “Finance Think” – Скопје е посветен на вработување и соработка со високо-мотивирани, амбициозни и талентирани економисти и професионалци кои се способни да размислуваат креативно за решавање на економските проблеми.

Предвидени задачи (опис на работата) за огласеното работно место

1. Истражување и анализа

- Прибирање и средување податоци од секундарни извори
- Описна анализа на податоци (графикони, табели, крос-табулации)
- Економетриска анализа на податоци (доволно е почетно ниво)
- Следење на економските трендови во земјата и регионот
- Учество во подготовка на редовните публикации на Институтот
- Пишување анализи и извештаи (длабинска и критичка анализа)

2. Теренска работа

- Средби со засегнати страни (активен придонес во содржина)
- Вклучување во консултативни процеси
- Повремено испорачување обуки (физички и вебинари)
- Дизајн и повремено учество во теренско прибирање податоци (интервјуа и фокус групи)

3. Комуникација

- Придонес во креативни решенија за визуелизација на податоци, информации, наоди и резултати од аналитичко-истражувачката работа
- Повремено вклучување во јавната дебата во медиумите
- Учество во настаните од ФТ (содржински придонес)
- Активно учество на настани што ги организираат партнерите, донаторите и носителите на политиките.

Потребни квалификации и вештини

- Завршени додипломски и магистерски студии по економија, финансиски менаџмент, меѓународна економија и финансии, статистичка анализа, или сродна област



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

- Сродно работно искуство од најмалку две години
- Предиспозиции за секојдневна работа со податоци
- Познавање англиски јазик и напредна компјутерска писменост
- Аналитичност, прецизност и запазување детали во работењето
- Способност за јасно и концизно изразување при пишување, и способност за синтеза
- Способност за контекстуализација (гледање на големата слика), со истовремена способност за длабинска анализа
- Способност за справување со повеќе разновидни задачи истовремено
- Комуникативност и претставителност
- Навременост и строго почитување рокови

За предност ќе се смета:

- Работно искуство или образование стекнати во странство

Плата

Според квалификациите и способностите.

Доставување документи

Документите кои ги докажуваат горните барања, заедно со мотивациско писмо (една страна, задолжително), да се достават по електронски пат на konkurs@financethink.mk најдоцна до 15 октомври 2022.

Првичната селекција ќе се спроведе врз основа на доставените апликации. Само избраните кандидати во втор круг ќе бидат повикани на интервју.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH